

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ВО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ И СЛОБОДНИ ЧАСОВИ ВО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Проектните активности се посебно подрачје во Наставниот план, чијашто функција е задоволување на индивидуалните интереси и желби на учениците во одделни области. Тие се специфични и се разликуваат од наставните предмети поради што се реализираат во рамките на годишниот фонд на часови по 70 часа за учениците од I до III година и 60 часа годишно за учениците од IV година,

Учениците од I до III година имаат една задолжителна проектна активност **Иновации и претприемништво** и една по слободен избор, а учениците од IV година реализираат две проектни активности по слободен избор.

Овие активности се реализираат во текот на целата наставна година, а кај нас се реализираат во следниве области и со следниов обем:

| Р.б. | Проектни активности (гимназиско образование) | Обем на часови |
|------|--|----------------|
| 1. | Математика | (15+20) часа |
| 2. | Информатика | (15+20) часа |
| 3. | Физика | (15+20) часа |
| 4. | Хемија | (15+20) часа |
| 5. | Биологија | (15+20) часа |
| 6. | Географија | (15+20) часа |
| 7. | Активности од областа на музиката | 70 часа |
| 8. | Литературни клубови и драмски секции | 35 часа |
| 9. | Спортски активности | (15+20) часа |
| 10. | Култура на здраво живеење | (15+20) часа |
| 11. | Ликовно - творечки активности | (15+20) часа |

Првата бројка во заградата го означува бројот на часовите коишто се реализираат во училиштето, а втората бројка го означува бројот на часовите коишто му се потребни на ученикот за домашната работа на проектните активности или, пак, за нивна реализација во некоја друга институција. Часовите што не се ставени во заграда се реализираат единствено во училиштето.

Сите проектни активности од наведените области може да се реализираат во секоја од четирите години на школувањето.

Во рамки на слободните часови на училиштето учениците од економско-правна и трговска струка се одлучуваат за проектни активности од следниве подрачја:

| Р.б. | Слободни часови на училиштето во стручно образование | Обем на часови |
|------|--|----------------|
| 1. | Мир, толеранција и заштита | до 72 часа |
| 2. | Претприемништво и бизнис | до 72 часа |
| 3. | Урбана култура | до 72 часа |
| 4. | Берзанско работење | до 72 часа |
| 5. | Природни науки | до 72 часа |
| 6. | Реторика и правна аргументација | до 72 часа |

Проектните активности и активността од областа на слободните часови треба да ја поттикнат креативноста на учениците, со цел да дојдат до израз нивните афинитети и индивидуални способности. Наставниците треба повеќе да се јавуваат во улога на ментори, консултанти и обучувачи. Часовите за реализација треба да се организираат во текот на работните денови во седмицата, во време

прифатливо за учениците и во време кое нема да се поклопува со редовниот распоред на часовите.

Учениците не се оценуваат, бројчано, ниту описно, но секој ученик, според својот избор, мора задолжително да ги реализира во предвидениот обем во текот на секоја наставна година. Одговорниот наставник води посебна евиденција за реализација на проектните активности и активностите од областа на слободни часови и прави извештај за секој ученик. Оние ученици кои од какви било причини нема да ги реализираат предвидените проектни активности или слободни часови, имаат обврска тоа да го направат до почетокот на наредната учебна година. Доколку ученикот не ја реализира својата задача, нема да му се издаде свидетелство за завршена година. Ученикот изработува портфолио во кое се евидентира видот на проектната активност или активноста од слободните часови времето и местото на нивната реализација. Менторот ја следи и ја потврдува реализираната проектна активност, и активноста од областа на слободните часови.

Реализацијата на годишниот фонд на часови предвиден за проектните активности ја верификува класниот раководител.